

**План за спроведување
на проценка на влијание на регулативата**

Наслов на предлог законот:	Предлог на Закон за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот
Министерство:	Министерство за правда
Лице за контакт/одговорно лице:	Здравка Скалова- Раководител на Сектор
Очекуван датум за усвојување на предлог законот:	април 2011
Поврзаност со ЕУ директиви	/

Дел 1: Почетна проценка на влијанието на регулативата и планирање на работата

А. Почетна проценка на влијанието на регулативата

1. Кои се главните проблеми?

Со Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот во одредбата со која се регулирани правните работи за кои нотарскиот акт е задолжителен се бришат слепите лица со цел да се олесни преземањето на правни работи и да се намалат трошоците на слепите лица во постапка пред нотар. Воедно со измените на законот се брише одредбата дека кога некој од учесниците е слеп при составување на нотарски акт се потребни двајца сведоци. Ваквите законски одредби се вршат со цел слепите лица непречено да можат да преземаат правни работи и да бидат непосредни учесници во правниот промет. Со измените во Законот за нотаријатот се создаваат услови за позитивни придобивки за глувите лица кои не знаат да читаат и за немите лица кои не знаат да пишуваат, со оглед на тоа што во правните работи кои ги преземаат овие лица, доколку вредноста на правната работа не надминува 5000 евра во денарска противвредност нотарски акт не е задолжителен.

Со предложените измени и дополнувања на Законот за нотаријатот се пропишува нов Уписник за примени предлози за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, имајќи ја предвид новата надлежност на нотарите да донесуваат решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија” бр. 83/09 и Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија” бр. 88/10 кој ќе започне да се применува од 1 јули 2011 година.

1. Кои се можните решенија (опции)? Кои регулаторни или нерегулаторни мерки би можеле да се разгледаат?

Донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот со предложените решенија од Министерство за правда со што ќе се олесни учеството на слепите лица во постапка пред нотар и ќе се создаде законски основ за водење на Уписник за примени предлози за донесување на решение со кое се дозволува извршување врз основа на веродостојна исправа, во кој нотарите ќе ги заведуваат примените предлозите за донесување на решение за дозвола за извршување врз основа на веродостојна исправа.

2. Кои се засегнатите страни кои ќе бидат вклучени во процесот на проценка на влијанието на регулативата?

Б. Планирање на потребната работа за проценка на влијанието на регулативата

1. Кои информации и податоци се веќе достапни?
2. Кои дополнителни информации и податоци треба да се соберат?
3. Кој тип и ниво на проценка е потребно (Иницијална или Комплетна проценка на влијание на регулативата - принцип на пропорционална анализа)
Иницијална проценка на влијание на регулативата.
4. Дали ќе се формира меѓуресурска работна група за спроведување на проценка на влијание на регулативата и кои институции ќе се вклучат?

НЕ

<p>Дел 2: Подетално планирање, вклучително со време и ресурси (забелешка: овој дел е за интерна употреба на Владата на Република Македонија)</p>

В. Временска рамка

1. Кога ќе започнат активностите за проценка на влијанијата на регулативата?
2. Ако се планира вклучување на надворешни консултанти (на пример за аналитички студии, собирање на информации, итн.), која е временската рамка предвидена за процесот на набавка и договарање?
3. Кога предлог законот и проценката на влијанието на регулативата ќе бидат поднесени до Генералниот секретаријат?

Во април 2011 година.

Г. Ресурси

1. Кои се планираните човечки и/или финансиски ресурси за спроведување на проценката на влијанието на регулативата и финализирање на предлог законот ?

Иницијална проценка на влијание на регулативата

Чекор 1: Опис на проблемите, целите што ќе се остварат со нивно решавање и можните опции за решавање на проблемите

1. Опис на проблемите

2. Опис на целите што се планираат да се постигнат со решавање на проблемите

Целта на предложените законски решенија е создавање на основи и услови за понатамошно унапредување и успешно функционирање на Законот на нотаријатот а воедно се врши усогласување и со други закони.

3. Идентификација на можни решенија (опции)

Со донесувањето на Закон за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот со предложените решенија од Министерство за правда ќе се уреди начинот постапувањето на нотарите при вршењето на нотарската служба и ќе се обезбедат услови за понатамошно унапредување на нотаријатот во Република Македонија.

Чекор 2: Идентификација на трошоци, придобивки и влијанија

Предложено решение :

- **Донесување на Закон за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот**

Опис: Донесувањето на Законот се предлага поради потребата од изменување и дополнување на постојните законски одредби со цел унапредување на законот и негова успешна имплементација во пракса.

1.Трошоци

- Дали опцијата предвидува воведување на нови формалности во смисла на обврска за правните или физичките лица да обезбедат уверенија, пријави, решенија, одобренија, овластувања, согласности, сертификати, дозволи, барања, изјави и други обрасци? Ако да, наведи ги формалностите.
НЕ
- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за министерствата, другите органи на државната управа? Ако да, образложи ги трошоците.
НЕ
- Дали опцијата ќе предизвика континуирани трошоци за министерствата и другите органи на државната управа. Ако да, образложи ги трошоците.
НЕ
- Дали опцијата ќе предизвика иницијални трошоци за правните или физичките лица? Ако да, образложи ги трошоците.
НЕ
- Дали опцијата ќе предизвика оперативни трошоци за правните или физичките лица. Ако да, образложи ги трошоците.
НЕ

1. Придобивки

-Опис и опсег на финансиските придобивки за засегнатите страни
Слепите, глумите и немите лица ќе имаат финансиски придобивки од предложените измени на законот бидејќи постапката ќе биде поекономична за овие лица.

-Други нефинансиски придобивки за засегнатите страни

Унапредување на нотарската служба и обезбедување на поедноставна и поекономична постапка пред нотар за слепите лица.

2. Ризици и претпоставки

/

3. Останати влијанија

Тип на влијание проценето во проценка на влијание на регулативата		Анализи приложени во прилог
Влијание врз националната конкурентност	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз социјално исклучените и ранливи групи	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание и ефекти на регулативата врз родовите аспекти и еднаквоста	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз животната средина	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание/значителна политичка промена на пазарната економија вклучувајќи испитување на влијанието врз потрошувачите и конкурентноста	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Влијание врз правата на граѓаните	ДА / НЕ	ДА / НЕ
Дали предложените решенија вклучуваат значителни тешкотии за усогласување	ДА / НЕ	ДА / НЕ

Чекор 3: Консултации

Спроведени се консултации со Нотарска Комора на Република Македонија, и Сојуз на слепите на Република Македонија.

Резиме на иницијалната проценка на влијание на регулативата

1. Краток осврт на преферираното решение/опција:

Со Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријатот ќе биде уредена постапката пред нотар во однос на слепите лица, и ќе се изврши усогласување на одредбите на овој закон со Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 83/09 и со Законот за изменување и дополнување на Законот за извршување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 88/10)

Имиња и презимиња на лицата одговорни за подготовка на иницијалната проценка на влијанието на регулативата и предлог законот:

- Здравка Скалова-Раководител на Секторот за надзор на работата на нотарите, извршителите и медијаторите

2. Повереници на Владата на Република Македонија кои ќе се вклучат во презентирање на предлог законот во Собранието на Република Македонија:

-Билјана Бришкоска-Бошковски -Државен секретар
 -Здравка Скалова-Раководител на Секторот за надзор на работата на нотарите, извршителите и медијаторите.

**Изјава од министерот
 за иницијалната проценка на влијание на регулативата**

Изјавувам дека предложениот материјал за иницијална проценка на влијанието на регулативата/ предлог закон

1.1	Има / Нема влијание	врз Буџетот на Република Македонија во висина поголема од 600.000.000 денари.
	Има / Нема влијание	врз усогласеноста со законодавството на Европска Унија.
	Има / Нема влијание	врз постапките или работењето на јавната администрација / врз судството при работа со странки (правни и физички лица) или задолжување на странките од јавната администрација со дополнителен административен товар.
	Има / Нема влијание	врз економијата и врз обемот на државна помош.
	Има / Нема влијание	врз животната средина.
	Има / Нема влијание	врз социјалната положба на граѓаните.

	Направено е претходно објавување на текстот на предлогот за донесување на закон во Единствениот електронски регистар на прописи и јавно се спроведени консултации со заинтересирани страни.	ДА / НЕ
--	---	----------------

	Датум на објавување:/ Вклучени организации и претставници: / Свое мислење дадоа следниве организации: /	
	Сите забелешки и предлози од заинтересираните страни се земени во предвид.	ДА/НЕ
	Предлог законот е лекториран.	ДА/НЕ
10.	Спроведени се меѓуресорски консултации.	ДА/НЕ
11.	Дали предлог законот предвидува управна постапка?	ДА/НЕ
12.	Доколку предлог законот предвидува управна постапка, дали може да се вгради начелото “молчењето значи одобрување“?	ДА/НЕ

Изјава од министерот

Јас, *име и презиме на министерот*, изјавувам дека ја проучив Иницијалната проценка на влијанието на регулативата и сметам дека дава реален преглед на очекуваните придобивки и потребните трошоци врзани со секоја од идентификуваните опции за решавање на проблемот.

Потпис на министерот:

.....

Датум:

